

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ДИЈАБЕТЕС И БРЕМЕНОСТ</b>			
2.	Код	ОМ-И- 61			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Интерна медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др. Бранкица Крстевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис по предметот Интерна медицина			
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изучување на начин на водење на жени со преегзистирачки и гестациски дијабетес во бременост</li> <li>• Практична примена на методи за водење на жени кои се бремени и имаат дијабетес</li> </ul>				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>Теоретска настава:</b> - Физиологија на метаболизам на јаглени хидрати, масти и протеини во нормална бременост - Метаболизам на јаглени хидрати, масти и протеини во дијабетична бременост - Влијанието на бременоста врз дијабетесот и влијание на дијабетесот врз бременоста - Диета , физичка активност и инсулинска терапија кај бремени жени со дијабетес - Препораки за водење на бремени жени со Тип 1 , тип 2 и гестациски дијабетес - Хипертензија, дијабетес и бременост - Хипотироза, дијабетес и бременост <b>Практична настава:</b> демонстрација на апликација на инсулин; одредување на јагленохидратен /инсулински индекс;практична апликација на Глукагон, самомерење на гликемија. Преку приказ на случај да се докажат усвоените вештини за водење на дијабетесот (тип 1, тип 2 и гестациски) кај бремени жени <b>Семинарска работа:</b> избрани делови од областа на дијабетесот во бременост				
12.	<b>Методи на учење:</b> Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		10 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички),		Вежби 5 часови Семинари 5 часови

			семинари, тимска работа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	10 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови 15 - 25	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови 25 - 35	
17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	10 - 20	
		Практична настава	бодови	10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Условувачки критериуми:</b> За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
		1	John Kitzmiller	Managing Preexisting Diabetes and Pregnancy	American Diabetes Assotiation
2		Richard Beaser	Joslins Diabetes	Lippincott	
			Година	2008	
				2011	

		and Joslin Diabetes Center	Deskbook	Wiliams&Wilkins	
	3	Бранкица Крстевска	Водич за дијабетична бременост (брошура)	Светска здравствена организација, Канцелар. за хуманир. помош, Ск.	
	4	Бранкица Крстевска	Дијабетес и бременост (брошура)	Светска здравствена организација, Канцел. за хуманир. помош, Скопје	